

Стечајците со повеќе од 25 години стаж повторно се јавија дека се "живи". Минатата седмица тие протестираа пред Собранието. Со свирчиња в уста сакаа да го потенцираат своето незадоволство што Владата не го реши нивниот проблем, иако повеќе од девет месеци спијат под ведро небо. Според Стојан Стојанов, претседател на Здружението на стечајците, протестите ќе траат сè додека не се најде решение. Инсистираат на што поскоро решавање на нивниот статус.

Масовниот штрајк на стечајците предизвика огромен сообраќаен метеж во главниот град на државата. Стечајците од шаторите се префрлија на булеварот пред македонското Собрание и го закочија целиот сообраќај.

Протестот на стечајците во шаторите пред Собранието почна на 5 март годинава. Од тогаш па досега поминаа девет месеци и тие живеат во паркот "Жена борец", а поради лошите временски услови голем дел од нив се разболеа. Околу храната им помага црквата "Света Петка" и мал број хумани граѓани.



ОД ПРОТЕСТИТЕ ПОВТОРНО НИШТО, КАКО И ВО СИТЕ ИЗМИНАТИ ГОДИНИ

СТЕЧАЈЦИТЕ ПОВТОРНО НА "СТЕНД БАЈ"

само во уште две-три држави како, на пример, Молдавија. Во соседството, конкретно, во Бугарија и во Романија Европа пристигна. Но, кај нас сè уште не е така. Кај нас сè уште не се знае кој за каде е.

"Бараме вагони барем да знаеме дека тука нема кој да мисли за нас", рече Стојан Стојанов, претставник на стечајците, опишувајќи ја состојбата на оваа категорија, според некои проценки, на повеќе од 7.000 лица. Или тоа се семејства, секако со поголем број членови.

А тие само го бараат Законот кој ќе го регулира нивниот статус. Го прозваа лидерот на НСДП, Тито Петковски, кој им ветил поддршка, да преземе нешто за Законот да се најде на дневен ред во Собранието. Арно ама засега повторно ништо. До кога, ќе видиме.

НОВО ВЕТУВАЊЕ

"Одлучивме штрајкот да го ставиме во мирување по средбата со претседателот на НСДП, Тито Петковски, кој ни вете дека ќе разговара со премиерот Никола Груевски, да биде закажана вон-

Изреволтираните стечајци за време на протестите пред Собранието на Република Македонија тргнаа кон полициското обезбедување и се обидоа насилно да влезат во законодавниот дом. По кратко време се забележуваа двојно повеќе полицајци, кои се обидуваа да ги спречат во ваквата намера. Притоа, една жена заврши на земја под превртената заштитна ограда.

"Немаме леб да јадеме, а вие не газите", бурно реагираа насобраните стечајци.

Страстите се смирија дури во попладневните часови.

редна седница на која ќе се разговара за нашиот проблем", изјави првиот човек на синдикалците, Стојан Стојанов, по минатонеделниот протест.

Стечајците го ставија штрајкот во мирување до идната седмица, до кога и реално очекуваат да се заврши таа средба, по што Законот за стечајците би се нашол на дневен ред во Собранието.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Кога во една демократска "европска" (барем по територија н.з.) земја, поранешните работници, кои имаат повеќе од 25 години работен стаж, бараат "вагони" за државата да ги натовари во една композиција и да ги испрати некаде во африканските земји, на некој пуст остров, работите секако дека се далеку од розови.

Дека работите во социјалната сфера не ни се најсјајни, тоа и досега го знаеме. Но, вакви пораки досега не се забележани во ниту една земја, опфатена со виорот на транзицијата. Колку за илустрација, тој збор транзиција, за жал, е присутен единствено во Македонија и

РМИЈАТА СОЦИЈАЛНО НЕЗГРИЖЕНИ ДОНЕСЕ НИШТО НОВО

Делегацијата на стечајците во Владата ја прими вице-премиерот Зоран Ставревски, како и министрите за економија, за труд и социјала и за финансии, Вера Рафајловска, Љупчо Мешков и Трајко Славески.

"На средбата предложивме државата да ни ги исплати парите од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои сме ги плаќале додека сме биле вработени, со тоа што ние би се откажале од пензијата која ни следува", појасни Стојанов.

Според него, во таков случај воопшто не би бил потребен Закон за стечајци.

Овој предлог бил отфрлен од владината делегација, која не се согласила ниту околу паричниот надоместок кој го бараат до пензионирањето, бидејќи таквото решение би значело уривање на системот на државата.

"Се понудивме сите да нè вработат до Нова година, но и на тоа немаше одговор бидејќи се свесни дека тешко се наоѓа вработување за стечајците", потенцира Стојанов, според кого, сè појасно е дека "оваа категорија луѓе е забораваена и исфрлена од системот".

Стечајците најавија дека секојдневно ќе ги блокираат патиштата.

"Ова веќе не се издржува, сите политичари нè лажат - револтирано реагираат стечајните работници со работен стаж повеќе од 25 години. - Да ѝ служи на чест на Владата



СИТЕ НÈ ЛАЖАТ, ВЕЌЕ НИКОМУ НЕ МУ ВЕРУВАМЕ, ВЕЛИ СТОЈАН СТОЈАНОВ, ЛИДЕРОТ НА СТЕЧАЈЦИТЕ

што ова го прави, срамота. Толку години работиме, сега останавме без работа и немаме никаква егзистенција, на што личи ова?", велат некогашните работници чии фирми завршија во стечај.

НИТУ ЗА КОРКА ЛЕБ

Во главниот град на државата дојдоа повеќе од 500 стечајци, кои во Скопје пристигнаа со 17 автобуси. Заради протестите неколку часа беше блокиран сообраќајот пред Собранието.

"Се работи за граѓани чија бројка се движи до 4.000 лица. Бараме тие да бидат згрижени во Агенцијата за вработување и да земаат 5.000 денари до повторното вработување", изјави за новинарите Стојанов.

Тој категорички демантираше дека зад протестите стои било која политичка партија. Револтот на стечајците беше огромен. Тие со месеци се наоѓаат во шаторите спроти Собранието и никој не прашува дали имаат да јадат. Генерално, за овој собир тие направиле тактика. Овој пат сите стечајци не излегоа на протест, бидејќи е договорено тој да трае сè додека не се решат проблемите и затоа дел од нив чекаат да ги заменат своите колеги. Најголем број од нив со своите семејства месецот го преживуваат со социјална помош чија просечна висина е околу 2.000 денари.

За волја на вистината, решавање на статусот на стечајците им беше ветувано од сите досегашни влади. А тие кутрите секогаш гласаа за тогашната опозиција - и повторно ништо. Времето минува и жално е што оваа група социјално никаде незгрижени поранешни работници не може да оствари ниту едно право од социјалната сфера. Па, дури и во услови кога на вработените во државната администрација следниве три години континуирано ќе им се зголемува платата. Колку да се знае дека сепак сите не сме исти.

Затоа тие бараа конкретен одговор за да им се објасни што се случува со Предлог-законот од пратеничката група на партијата НСДП.

"Ние ја изградивме оваа држава. На изборите им дадовме право на пратениците да седнат во своите фотелји и да земаат високи плати и сега истите тие кои молеа за нашите гласови, нè игнорираат", изреволтирано изјави еден од стечајците.

Претседателот на Здружението на стечајните работници со работен стаж повеќе од 25 години, Стојан Стојанов, појасни дека по 9 месеци кампување спроти собраниската зграда, биле принудени да протестираат за да им се реши статусот.

"Имаме и болни луѓе, луѓе кои се разболеа чекајќи да им се реши статусот. Не успеавме да го решиме проблемот со преговори, па мораме на овој начин", појасни еден од стечајните работници, додавајќи дека на сите им здодеало секоја партија да им дава празни ветувања само за да ги добие нивните гласови на изборите.

Доколку не се усвојат измените во Законот за исплата на платите, со кои на стечајните работници со работен стаж повеќе од 25 години им се обезбедува финансиска помош додека не се пензионираат, од Здружението најавуваат дека протестите ќе продолжат.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia